

Целта е постигната, македонскиот народ е изедначен со останатите етнички заедници кои, пак, се дрзнаа да прават свои уставотворни калкулации, иако идејата за загарантирани пратенички квоти има сосема друга тежина.

Според најновите настани, и Торбешите станаа нација и народ. И Бошњаци се нација и народ, и Власите се нација и народ, Србите се нација и народ, Турците се нација и народ, Хрватите се нација и народ, Египјаните се нација и народ итн. а Македонците сè...



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



МАКЕДОНЦ "ЦИГАНИ -

УСТАВОТВОРНИ КАЛКУЛАЦИИ

Последните превирања на релација ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ сè повеќе укажуваат на фактот дека наводната политичка дезориентација, всушност претставува сигурна реализација на нивниот таен договор, кој бил оформен пред десеттина и повеќе години, а се работи за планот за еутанасија на Република Македонија.

Договорот датира од почетокот на деведесеттите години од минатиот век, така што задачата се одвива според утврдената динамика и шема, која е поддржана и од соседите Србија, Бугарија, Албанија и Грција.

Во овој момент, некои ќе потенцираат дека оваа теза не е нова и се работи за обична шпекулација, која со години се протежира низ македонските кулоари за да се постигнат одредени политички цели.

Меѓутоа, секојдневните партиски обвинувања, кои служат за замајување на јавноста, а се дел од декорот кој намерно се прави со медиумското пласирање на информациите во државава, ја демистифицираат севкупната слика и прилика. Ако се анализираат состојбите во неколкуте најважни сегменти во државата, политиката, економијата, одбраната итн. тогаш ќе можеме да дојдеме до соодветен заклучок дека планот за разнебитување на Република Македонија и за бришење на националното чувство за постоењето на македонскиот народ и македонската нација, забрзано се остварува.

Ако се нурнеме во елаборација на уништувањето на изворниот концепт на Уставот од 1991 година, во кој се нагласуваше значењето на уставотворната положба на македонскиот народ, носител на државноста и на суверенитетот и на територијалниот интегритет на државата, кој со амандманските реформи предизвикани од влијанието на Рамковниот договор се губи, ќе дојдеме до констатацијата дека бракоразводната парница почнала уште со смислената авантура на БЈРМ, која подоцна се продлабочи со улогата на политичката елита во настани од 2001 година. Притоа, ако на оваа шема се додаде ролјата на олигарсите во расчерекувањето на националното богатство, тогаш мозаикот може да се склопи.

Политичката цел е постигната, прво македонскиот народ е изедначен со останатите етнички заедници кои, пак, се дрзнаа да прават свои уставотворни калкулации, иако идејата за загарантирани пратенички квоти има сосема друга тежина. Според најновите случувања и Торбешите станаа нација и народ. Исто така, и Бошњаци се нација и народ, и Власите се нација и народ, Србите се нација и народ, Турците се нација и народ, Хрватите се нација и народ, Египјаните се нација и народ итн. а Македонците сè ...

Зарем 25 милиони евра, колку тежи изворот на спорот, кој е народ, кој е нација, можат да бидат доволна гаранција дека парите можат да создадат производ, сличен на т.н. правен експерт, кој ја создаде македонската приказна за етничка заедница, која е и гаранција за остварувањето на Рамковниот договор!? Ова значи дека постои сериозна тенденција македонскиот народ да биде изедначен со положбата на Ромите кои, исто така, се нација и народ, но сепак немаат своја држава, а имаат загарантирани одредени национални права.

Затоа се прашуваме може ли македонскиот народ да стане чергарски народ, или аморфна маса, која во сопствената држава живее како "циганите - чергари". Но, притоа не сакаме да ги навредиме националните чувства на Ромите, кои често пати оправдано реагираат на тоа што кај народот се употребува овој погрден збор. Во овој случај станува збор за македонската национална голгота.

СТРАВ ИЛИ ПЕРДЕ ЗА ЈАВНОСТА

Кој сè не доведе до позиција Македонците да станат "чергари" во сопствената држава? Кој ни сади рогови? Доколку ги бележиме партиските соопштенија и прозирните реакции, ќе дојдеме до констатацијата дека два поли-

тички центра на мој ја носат земјава на душа. Ниту еден од нив не ги насочува интелектуалните потенцијали на патот кон Европската унија, а истовремено работат за својот џеб.

Според тоа, заткулисно ја погребуваат Република Македонија. Во контекст на ова е и најновата изјава на поранешниот премиер Љубчо Георгиевски, кој сè поотворено се заложува за поделба на земјава, а притоа никој против него не покренува соодветна кривична или политичка одговорност. Дури на крајот на краиштата тој како да ќе стане "национален херој", бидејќи ниту една политичка олигархија не сака да го повика на некаква национална одговорност. Зошто? Доколку тој биде ставен на

дална штедилница е производ на една друга партиска и политичка конјуктура и олигархија. Истовремено, случајот "ОКТА" не само што ги засега вливските кадри, туку ги инволвира и сдсмовските директори, кои "профитабилно" го делеа пазарот на нафта и на нафтни деривати во Македонија. Затоа ова брутално време се сведува на функцијата на парите, кои имаат функција на бургија.

ПЛАТЕНИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Доколку се следи политичката кариера на Љубчо Георгиевски, тогаш ќе се откријат многу други значајни играчи

судбината на партијата МААК (Конзервативна). Кој ја формира оваа партија и зошто? Во неа членуваа неколку истакнати македонски интелектуалци, кои подоцна како амбасадори беа испратени во странство за да ја претставуваат земјава.

Паралелно додека траеше овој процес на состанокот кај претседателот на претседателите "падна првата и единствената филмска клапа" за мистериозната приватизација на државниот капитал. Ова прашање никој не сака да го отвори, бидејќи според добрите платени интелектуалци ("соросовци") и новинари тоа би претставувало Пандорина кутија. Меѓутоа, поголема опасност за опстанокот на државата е клучот од "кутијата" да го поседуваат сегашните олигарси, или тоа да го прават минорни играчи во политиката. Всушност, кој дозволи на власт да дојде Георгиевски, односно каква е улогата на поранешните високи функционери во СДБ или во ДБК, кои цели две децении од сенка ги влечат конците за потребите на одредени македонски политичари и за интересите на странските служби.

Од денешен аспект сегашната македонска политичка врхушка е нивен про-

ИТЕ СТАНАА ЧЕРГАРИ"



Зарем 25 милиони евра, колку тежи изворот на спорот, кој е народ, кој е нација, можат да бидат доволна гаранција дека парите можат да создадат производ, сличен на т.н. правен експерт, кој ја создаде македонската приказна за етничка заедница, која е и гаранција за остварувањето на Рамковниот договор!? Ова значи дека постои сериозна тенденција македонскиот народ да биде изедначен со положбата на Ромите кои, исто така, се нација и народ, но сепак немаат своја држава, а имаат загарантирани одредени национални права. Затоа се прашуваме може ли македонскиот народ да стане чергарски народ или аморфна маса, која во сопствената држава живее како "циганите".

обвинителна клупа, тогаш уште многу други лица од ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да му прават друштво. Но, иста судбина ќе снајде и многу високи партиски кадри на СДСМ, кои сега повеќе се плашат од сведочењата на ексгубернерот Љубе Трпески, отколку од сегашната власт, бидејќи исказите дадени пред суд отвораат многу други карти, една од нив се сведува на улогата на Борко Станоевски во банкарскиот систем на РМ, како и личностите поврзани со создавањето и функционирањето на ТАТ. Оваа пирами-

во македонската политика, кои придонесуваат за остварувањето на тајното сценарио за уништување на македонскиот народ, македонската нација и македонската држава.

Да потсетиме, при крајот на осумдесеттите и на почетокот на деведесеттите години на XX век, во создавањето на партиите во Македонија тајно се инфилтрираа агенти на КОС, на ШИК (ШИШ), на бугарската тајна служба и на моќните странски служби КГБ, ЦИА, МИ-5 итн.

Карактеристичен пример за тоа е

извод, така што не треба да нè изненадат изјавите од типот дека реформите за влез во НАТО или во ЕУ доцнат. Во оваа насока е и возот за судските реформи, кој заскитал меѓу Истокот и Западот. Тој уште долго време нема да пристигне на железничката станица во Скопје, бидејќи сè додека на власт се "октроираните политичари", предавници итн. ќе имаме можност да учествуваме во играта на странските пропагатори и нивните платеници, кои сè уште јавно нè делат или нè парчосуваат.